



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 септември 1972
Скопје
Број 28 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

297.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност советник на Извршниот совет МЕТОДИЈА РИКАЛОВСКИ, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2277/1
13 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

298.

Врз основа на член 22 став 8 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се назначува за помошник на секретарот на Извршниот совет МЕТОДИЈА РИКАЛОВСКИ, досегашен советник на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2278/1
13 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

299.

Врз основа на член 22 став 8 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должност помошник на секретарот на Извршниот совет БОРИС СТЕФАНОВСКИ, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2279/1
13 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

300.

Врз основа на точка II од Одлуката за образување Комисија за признавање право на пензија по член 195 и давање мислење по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ЧЛЕН 195 И ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛЕН 178 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот претседател на Комисијата за признавање право на пензија по член 195 и давање мислење по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување на ЈОВКО ЈОВКОВСКИ и на членот на Комисијата

— ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ.

2. Во Комисијата се именуваат:

а) за претседател:

— БОРИС АЛЕКСОВСКИ, пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

б) за член:

— ШАИН САДИКУ, член на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2280/1
13 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

301.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за утврдување основањето на Заедницата за здравствено осигурување на работниците — Тетово и за нејзиното седиште, донесена од Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците — Скопје, бр. 01-3574/1 од 29 декември 1971 година и на Одлуката за утврдување основањето на Заедницата за здравствено осигурување на земјоделците — Тетово и за нејзиното седиште донесена од Собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците — Скопје, бр. 01-3568/1 од 29 декември 1971 година, по јавната расправа одржана на 5 мај 1972 година, на седницата од 22 јуни 1972 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Собранието на општината Гостивар за оценување законитоста на:

а) Одлуката за утврдување основањето на Заедницата на здравственото осигурување — Тетово и за нејзиното седиште, донесена од Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, бр. 01-3574/1 од 29 декември 1971 година („Службен весник на СР Македонија“ бр. 43/71) и

б) Одлуката за утврдување основањето на Заедницата за здравственото осигурување на земјоделците — Тетово и за нејзиното седиште донесена од Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, бр. 01-3568 од 29 декември 1971 година („Службен весник на СР Македонија“ бр. 43/71).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Собранието на општината Гостивар му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука.

Според мислењето изнесено во предлогот, означените одлуки не се во согласност со одредбите на членовите 82 и 138 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, затоа што при нивното донесување не се почитувала волјата на осигурениците од подрачјето на општината Гостивар, кои на своите собири се изјасниле за формирање заедници за здравствено осигурување на работниците односно на земјоделците од подрачјето на општините Гостивар и Тетово, но со седиште во Гостивар.

4. Уставниот суд на Македонија во претходната постапка и на јавната расправа утврди дека Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците односно Собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на основа поднесените извештаи за резултатите од изјаснувањето на осигурениците, со означените одлуки го утврдиле основањето на заедниците на здравственото осигурување на работниците односно на земјоделците со седиште во Тетово во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјето на општините Тетово и Гостивар.

Според одредбите на членот 137 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), постапката за основање на првите заедници на здравственото осигурување ја покренуваат и водат Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците и Собранието на Републичката заедница на здравственото осигурување на работниците, односно собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците.

Предлогот за подрачјето што ќе влезе во состав на одделните заедници на здравственото осигурување и за седиштата на заедниците, спогодбено го утврдуваат собранијата на наведените републички заедници согласно членот 138 од Законот, по претходно прибавеното мислење од општинските собранија и собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците и собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците. Овој предлог откако Извршниот совет ќе го оцени исполнувањето на условите пропишани со овој закон за основање на заедниците им се поднесува на осигурениците на изјаснување.

Согласно членот 140 од законот собранијата на републичките заедници за социјално осигурување на работниците односно на здравственото осигурување на земјоделците, врз основа на извештаите за изјаснување на осигурениците по предлогот за основање на заедниците, утврдуваат дали заедницата е основана за предложеното подрачје и каде е нејзиното седиште.

Според одредбите на членот 80 од законот, заедниците за здравственото осигурување се формираат на територијален принцип, ако се исполнети условите пропишани со законот. За формирање на заедница за здравствено осигурување согласно член 82 од законот одлучуваат осигурениците по пат на собири на осигуреници и се смета дека заедницата за здравствено осигурување е формирана ако за тоа се изјасни мнозинството на собирите на осигурениците од подрачјето за кое се формира заедницата.

Уставниот суд на Македонија исто така утврди дека согласно Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), осигурениците-работници односно земјоделци од подрачјето на општините Тетово и Гостивар се изјаснувале за формирање заедница на здравственото осигурување на работниците односно на земјоделците со седиште во Тетово и дека мнозинството на собирите на осигурениците од подрачјето за кое се формираат заедниците се изјаснило за формирањето на овие заедници со седиште во Тетово.

Со оглед на тоа што мнозинството на осигурениците од подрачјето на општините Тетово и Гостивар се изјаснило за формирањето на заедница на здравственото осигурување на работниците односно земјоделците со седиште во Тетово, судот утврди дека оспорените одлуки не се во спротивност со одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 22/72

22 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

107.

Врз основа на членот 71 став 1 точка 8 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 12/67 и 54/67), а во согласност со заклучокот на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците, донесен на седницата од 22. V. 1970 година, Републичкиот завод за социјално осигурување и Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

По одредбите на овој договор се спроведува здравственото, инвалидското и пензиското осигурување на ликовните уметници — членови на Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија и членовите на нивните семејства кои се осигурени по Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување и Основниот закон за пензиското осигурување (по натаму во текстот: осигуреници).

Член 2

Правата и обврските од социјалното осигурување по овој договор ликовните уметници ги остваруваат со признавање својството на осигуреник.

Својството на осигуреник се стекнува со денот на признавање својството на ликовен уметник и зачленувањето во Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија.

Член 3

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за стекнување, користење и губење на правата и за постапката за остварување на правата, ако со овој договор не е поинаку определено.

Одредбите на законите наведени во ставот 1 од овој член со кои се регулирани правата на борците на Народноослободителната војна и шпанските борци се применуваат на осигурениците — борци на Народноослободителната војна и шпанските борци кога ги остваруваат правата од социјалното осигурување по овој договор.

Член 4

Осигурениците по овој договор плаќаат придонеси пропишани со Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување по стапките на придонесот за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Член 5

Основиците на осигурување што служат за определување на правата и плаќањето на придонеси се утврдуваат во единствени износи во зависност од должината на пензискиот стаж на осигурување.

Член 6

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од социјалното осигурување кога сите стасани придонеси за социјално осигурување бидат во целост уплатени.

Член 7

Пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега, остварени по овој договор, се усогласуваат со движењето на просечните трошоци на животот и со општите економски движења на запослените, по начелата утврдени во Основниот закон за пензиското осигурување.

ОДРЕДБИ ЗА ПРАВАТА

Здравствено осигурување

Член 8

Правата од здравственото осигурување осигурениците и членовите на нивните семејства ги стекнуваат во обем и под условите определени со Основниот закон за здравственото осигурување што важат за осигурениците во работен однос, ако со овој договор не е поинаку определено.

Одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување што се однесуваат за работа со скратено работно време во текот на траењето на привремената неспособност за работа односно поради нега на дете и право на надоместок на личниот доход за тоа време, како и во случаи на спреченост за работа во текот на работниот ден, не се применуваат на осигурениците од овој договор.

Надоместок на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа им припаѓа на осигурениците почнувајќи од триесетипрвиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност.

Надоместокот на личниот доход за време отсуство заради бременост и породување припаѓа на осигуреникот — жена од првиот ден на отсуството.

Член 9

Како основа за надоместок на личниот доход се зема просечниот износ на осигурениците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен, согласно одредбите на членот 55 од Основниот закон за здравственото осигурување.

Инвалидско осигурување

Член 10

Осигурениците можат да ги стекнуваат правата од инвалидското осигурување по основа на инвалидност, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на уметничката дејност по основа на која се осигурени (во натамошниот текст: уметничка дејност).

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предизвикана по болест, повреда војна работа, несреќа на работа или професионална болест и за случај на телесно оштетување предизвикана од несреќа на работа или професионална болест.

Осигурениците ги стекнуваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите на Основниот закон за инвалидското осигурување што важат за осигурениците во работен однос, ако со овој договор не е поинаку определено.

Член 11

Осигурениците немаат право на надоместок заради запослување со скратено работно време во случај кога како инвалиди на трудот од II категорија на инвалидност вршат уметничка дејност со скратено работно време.

Член 12

Инвалидност во смисла на членот 27 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор, постои кога кај осигуреникот повади болест, повреда војна работа, несреќа на работа или професионална болест настани губиток или смалување на способноста за вршење дејноста на ликовен уметник, кои не можат да се отстранат со лекување односно со медицинска рехабилитација.

Член 13

Како своја работа, во смисла на членот 32 став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор, се сметаат работите што ги врши осигуреникот во рамките на својата уметничка дејност.

Преостанатата способност за вршење на својата работа, во смисла на членот 32 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор, постои ако осигуреникот е способен со работни напори што не ја влошуваат состојбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок да ја врши дејноста на ликовен уметник најмалку со половината работно време.

Како друга соодветна работа, во смисла на членот 33 став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор, се смета работата односно работното место за кое осигуреникот е способен со работен напор кој не ја влошува состојбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок да работи определено работно време според преостанатата работна способност. При определувањето на таа работа односно работно место во предвид се зема стручната подготовка, работното искуство, општото образование, како и телесното општеување на осигуреникот и можноста за прилагодување на техничките и хигиенските услови на работата според неговите работни можности.

Преостанатата способност за вршење на друга соодветна работа, во смисла на членот 33 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување и овој договор, постои ако осигуреникот е способен без професионална рехабилитација да работи на друга работа со работен напор кој не ја влошува состојбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок најмалку почивача од полното работно време, или ако со професионална рехабилитација може да се оспособи да работи на друга работа со полно работно време.

Член 14

Осигуреник кој се стекнал со право на професионална рехабилитација, се оспособува за работа на работни места односно за работи за кои се бара стручна подготовка што одговара на неговата на пропишан начин стекнатата стручна подготовка, со тоа што не може да се оспособува за работно место од пониска категорија од онаа за која се бара средна стручна подготовка.

Одредбата од став 1 на овој член се применува и во случај кога осигуреникот како инвалид на трудот од II категорија на инвалидност стекне право на запослување на друга соодветна работа.

Член 15

Професионална рехабилитација на осигуреник и упатување на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување на осигурениците во работен однос.

Член 16

Право на инвалидска пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку три години во осигурување во својство на ликовен уметник.

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреник кај кого настани инвалидност предизвикана со несреќа на работа или професионална болест стекнува право на инвалидска пензија и пред истекот на три години осигурување во својство на ликовен уметник.

Член 17

Инвалидска пензија се определува од онаа пензиска основица од која на осигуреникот би му била определена старосна пензија во часот на настапувањето на инвалидноста да се стекнал со право на старосна пензија.

Член 18

Како основица за определување на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и за определување на времен надоместок во врска со користење правото на запослување на друга соодветна работа се зема основицата на осигурување од членот 9 на овој договор.

Височината на материјалното обезбедување односно надоместокот од ставот 1 на овој член се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување што важат за осигурениците во работен однос.

Член 19

Кога за определување на одделни права по Основниот закон за инвалидското осигурување се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидноста, како личен доход за определување на тие права по овој договор се земаат износите на основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот период пресметани во смисла на соодветните одредби од Основниот закон за инвалидското осигурување.

Пензиско осигурување

Член 20

Правата од пензиското осигурување ги стекнуваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Основниот закон за пензиското осигурување за осигурениците во работен однос, ако со овој договор не е поинаку определено.

Член 21

Осигурениците по овој договор не можат да остваруваат право на предвремена пензија и заштитен додаток.

Член 22

Право на старосна пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на ликовен уметник.

Право на семејна пензија може да се оствари ако умрениот осигуреник провел најмалку една година во осигурување во својство на ликовен уметник.

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај кого смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 23

Старосната пензија се определува од пензиската основица која ја чини било кој непрекинат десетгодишен просек на основиците на осигурувањето на кои осигуреникот бил осигурен. Основиците на осигурувањето што влегуваат во пензиската основица за определување височината на пензијата се пресметува по член 28 од овој договор.

За пресметување на десетгодишниот просек на основицата на осигурување се земаат предвид само основиците на осигурување од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Член 24

Додека осигуреникот не наврши 10 години осигурување во својство на ликовен уметник сметано од 1. I. 1965 година наваму, пензиската основица ќе се утврдува според основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1965 година до денот на остварувањето на правото на пензија.

Одредби за пензиски стаж**Член 25**

Во пензиски стаж на осигурување се сметаат:

1) периодите што се признаваат по членот 121 од Основниот закон за пензиското осигурување и членот 148 од Основниот закон за инвалидското осигурување;

2) периодите на вршење уметничка дејност пред признавање својството на уметник, но најдоцна до 31. XII. 1964 година;

3) периодите поминати во вршење на уметничка дејност од 1 јануари 1965 година па до признавањето својство на уметник ако за тоа време се уплати придонес за пензиско и инвалидско осигурување на начин и височина што ќе се регулира со одлука на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје.

При утврдувањето на пензискиот стаж сходно ќе се применуваат одредбите од членот 162 до 166 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 26

Кога признавањето на определени периоди за пензиски стаж по Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување е условено со влегувањето во работен однос или определено траење или престанок на работниот однос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на уметничката дејност, односно со определеното траење или престанок на таа дејност.

Одредби на основиците на осигурувањето**Член 27**

Основиците на осигурувањето се определуваат според должината на пензискиот стаж, и тоа:

На осигуреник-маж со стаж	На осигуреник-жена со стаж	Основица на осигур. динари
до 10 години	до 10 години	1.000,00
преку 10 до 20 години	преку 10 до 18 години	1.300,00
преку 20 до 30 години	преку 18 до 25 години	1.700,00
преку 30 години	преку 25 години	2.000,00

Определување повисока основица на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполниети условите за промена на основицата на осигурувањето.

Член 28

Во зависност од порастот на личните доходи основиците на осигурувањето од членот 27 од овој договор, почнувајќи од 1. I. 1970 година, задолжително се пресметуваат во почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи со примена на валоризациониот коефициент кој го утврдува со одлука Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката се зголеми најмалку за 5%.

Ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката бил помал од 5% па затоа не е извршено пресметување на основиците на осигурувањето во смисла на ставот 1 од овој член, просекот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во на-

редната година, па основицата на осигурувањето се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 29

Заради пресметување на просечната основица на осигурувањето (член 23), основиците на осигурувањето од последните две години на осигурување кои влегуваат во пензиската основица се земаат во номинален износ, а основиците на осигурувањето од останатите поранешни години на осигурување се пресметуваат според нивото на основицата на осигурувањето од календарската година која и претходи на последната година на осигурувањето од која основицата на осигурувањето е земен во пензиската основица. Ова пресметување на основиците од поранешните години се врши врз основа на движењето на општиот просек на личните доходи, и тоа за секоја поодделна година спрема годината што и претходи на последната година на осигурувањето (валоризациони коефициенти).

Валоризационите коефициенти од претходниот став ги утврдува Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците (член 32 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување).

Одредби за придонесите**Член 30**

Придонесите за социјално осигурување на уметниците се пресметуваат и уплатуваат од основицата на осигурувањето по стапките на придонес за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување што по одредбите на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување за поодделни години (периоди) ги определуваат надлежните заедници на социјалното осигурување на работниците, и тоа пресметани за примена на нето износ.

Пресметувањето на стапките на придонесот во смисла на став 1 од овој член се врши на начин пропишан за пресметувањето на стапките на придонесот за примена на нето износите на личните доходи на осигурениците во работен однос со полно работно време.

По стапките од ставот 1 на овој член се пресметува и уплатува придонес за инвалидско и пензиско осигурување кога на осигуреникот му се признава во пензиски стаж времето на уметничка дејност од членот 25 став 1 точка 3 од овој договор и тоа од основицата на осигурувањето од членот 27 од овој договор кој на осигуреникот му е определен или би му бил определен на денот на поднесувањето на барањето за признавање на пензиски стаж.

Обврските за плаќање придонес стасуваат првиот ден во месецот за текуштиот месец.

Член 31

На обврзниците за уплата на придонесот се применуваат прописите за додатни и вонредни придонеси за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Член 32

Придонесите за социјално осигурување на ликовните уметници на кои им е признаено својството на осигуреник го пресметува и уплатува како обврзник на уплата на придонесот Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија на Ко-муналниот завод за социјално осигурување според местото на живеењето на осигуреникот — ликовен уметник.

Член 33

Обврската за плаќање на придонес престанува со изминувањето на месецот во кој настапила привремената неспособност (спреченост) за работа од-

носно во кој започнало користењето на отсуството заради бременост и породување и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинато траење до крајот на месецот во кој престанала таа неспособност (спреченост) за работа односно во кој престанало отсуството заради бременост и породување.

ОДРЕДБИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ГУБИТОК НА ПРАВАТА

Член 34

Осигурениците кои ќе остварат старосна пензија според овој договор можат пензијата да ја користат и ако продолжат со вршење на уметничка дејност, со тоа што вршењето на самостојната уметничка дејност по остварувањето на правото на пензија не се смета во стаж на осигурување за зголемување односно повторно определување право на пензија.

Член 35

На уживателите на старосна пензија остварена по овој договор со пензиски стаж помалку од 40 години (мажи) односно 35 години (жени), кои ќе влезат во работен однос или ќе започнат со вршење на друга самостојна дејност по основа на која се осигурени, освен уметничката, не им припаѓа за тоа време пензија.

На уживателите на инвалидска пензија остварена по овој договор кои по остварувањето на инвалидската пензија ќе влезат во работен однос или ќе отпочнат со вршење на друга самостојна дејност по основа на која се осигурени, освен уметничката, се применуваат одредбите на членот 170 од Основниот закон за инвалидското осигурување.

Член 36

На уживател на старосна пензија кој пензијата ја остварил како уметник, или по друга основа, со пензиски стаж помалку од 40 години (маж) односно помалку од 35 години (жена), како и на уживател на инвалидска пензија кој по остварувањето на правото на пензија продолжи односно повторно почне да врши уметничка дејност, се признава својство на осигуреник од денот со кој по барање му е запрена исплатата на пензијата.

Времето на вршењето на уметничката дејност во смисла на претходниот став на овој член се признава како стаж на осигурување за зголемување односно повторно определување старосна пензија (член 38 од Основниот закон за пензиското осигурување), односно инвалидска пензија (член 153 од Основниот закон за инвалидското осигурување).

ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 37

Својството на уметник, во смисла на чл. 2 на овој договор, го утврдува за секој одделен случај Републичката комисија која го утврдува времето на поранешното вршење на самостојната дејност во својство на културен работник кое на осигурениците им се смета во посебен стаж по членот 153 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Комисијата од претходниот став е надлежна да го утврдува во пензиски стаж, како посебен стаж и времето што го провел уметникот во вршење на уметничка дејност пред признавање својството на уметник (член 25 став 2 и 3 од овој договор).

Член 38

Постапката за признавање својство на уметник и утврдување на стажот од член 25 став 1 точка 2 и 3 од овој договор се покренува по барање на заинтересираното лице.

Барањето се поднесува непосредно до Комисијата.

Член 39

По барањето за признавање својство на уметник, односно за утврдување на пензиски стаж, Комисијата одлучува со свое решение.

Времето поминато во вршење на уметничка дејност може да се утврди во уметнички стаж само од денот од кога подносителот на барањето се истакнал со својата уметничка работа.

Пред донесувањето на решението комисијата е должна да прибави образложено мислење на Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија без оглед дали се решава барање на лице кое е член на професионалната организација на уметниците или не.

Решението од ставот 1 на овој член е конечно во управната постапка.

Член 40

При решавање по барањето за признавање својство на уметник и утврдување во пензиски стаж на времето поминато во вршење на уметничка дејност Комисијата од членот 36 на овој договор ги зема предвид критериумите по кои соодветните професионални организации на уметниците ги признаат своите редовни членови, земајќи ја предвид јавноста и континуитетот на уметничката дејност на подносителот на барањето.

Член 41

Надлежниот комунален завод, врз основа на решението на Комисијата од членот 36 на овој договор, донесува решение со кое на уметникот му се признава својство на осигуреник и определува основица на осигурување според утврдениот пензиски стаж.

Член 42

Во постапката за признавање на правата што ги имаат уметниците од социјалното осигурување се применуваат одредбите за постапката од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, како и одредбите од Законот за општата управна постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Осигурениците кои од 1 јануари 1965 година до денот на влегувањето во сила на овој договор биле распоредени во основица на осигурување според одредбите на член 216 од Основниот закон за пензиското осигурување ќе бидат распоредени во основици на осигурување според одредбите на овој договор сметано од 1 јануари 1967 година.

Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија се обврзува во рок од 30 дена од приемот на решенијата за распоредување во основици на осигурувањето според ставот 1 на овој член да ја уплати разликата на придонесите за периодот од 1. I. 1967 до 31. XII. 1969 година.

Член 44

До донесувањето на републички прописи, работите од членот 36 на овој договор ќе ги врши посебната републичка комисија од членот 246 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 45

Одредбите од членот 9 на овој договор нема да се применуваат на осигурениците на кои правото на надоместок на личниот доход почнува да тече пред денот на влегувањето во сила на овој договор.

Член 46

На осигуреник кој се запослил во странство како лице во работен однос му престанува правото на осигурување по овој договор, без оглед дали за времето на таквото запослување е задолжително осигурен кај странскиот носител на социјалното осигурување или не.

Член 47

На осигуреник кој за време на привремено престојување во странство врши уметничка дејност по која е осигурен, може да биде осигурен по овој договор ако пред заминувањето во странство кај надлежниот комунален завод поднесе барање и ако редовно го уплатува придонесот за социјално осигурување во валута на земјата во која привремено врши уметничка дејност.

Вршењето на уметничката дејност за времето на привременото престојување во странство (став 1 од овој член) се докажува со потврда на Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија.

Осигурениците од ставот 1 на овој член можат да користат здравствена заштита во странство само ако уредно ги уплатуваат посебните придонеси за користење здравствена заштита во странство во валута на земјата во која привремено престојуваат, и тоа на начин и под условите што важат за лицата во работен однос.

На осигурениците од ставот 1 на овој член сходно ќе се применуваат прописите со кои е регулирано социјалното осигурување на југословенските државјани во работен однос во странство, како и плаќање придонес за социјално осигурување, со тоа што во смисла на прописите за придонесите за социјално осигурување и за пензиските основици на лицата запослени во странство, како основа за пресметување и уплатување на придонесите ќе се определат основица за лица со висока стручна подготовка.

Појаснување за примена и спроведување на овој договор донесува, по потреба, Републичкиот завод за социјално осигурување во согласност со Друштвото на ликовните уметници на СР Македонија.

Член 48

Овој договор може да се менува само по согласност на договорните страни. Ако помеѓу договорувачите не се постигне спогодба за измена на договорот, спорот ќе се реши по пат на арбитражна комисија од три члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третиот член како претседател. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за странките.

Член 49

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите од Основниот закон за здравственото осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување, Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од социјалното осигурување и извршувањето на обврските од овој договор ќе се применат соодветните изменети прописи.

Член 50

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 год.

Бр. 01-2704

17 ноември 1970 година
Скопје

Директор

на Републички завод за
социјално осигурување,
Душко Георгиев, с. р.Претседател
на Друштвото на ликовните
уметници на СР
Македонија,
Спасе Куновски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Конкурсот за поблиските услови за одобрување кредити од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за зголемување на

вработеноста, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 26/72, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

на Конкурсот за поблиските услови за одобрување кредити од средствата на фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за зголемување на вработеноста

Во точката III став 2 интересната стапка наместо „7%“ треба да стои „6%“.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Хајредини Загорка од Горче Петров I, против тужениот Хајредин Исмет, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Хајредин Исмет да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1263/70. (70)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Даути Сервет од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 133, против тужената Даути Катица, родена Илиќ, сега на привремена работа во Мелбурн — Австралија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Даути Катица, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да ја достави писмено својата сегашна адреса. По истекот на овој рок на тужената ќе ѝ биде определен привремен старател, кој ќе ја застапува во спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 160 од 17. VIII. 1972 година. (71)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Минговски Ристо од Скопје, против тужената Павлина Минговска, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Минговска Павлина да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе ѝ се определи старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2249/72.

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена тужба од тужителот Драгољуб Василевски од Скопје, ул. „723“ бр. 1/2, против тужената Зорка Василевска, родена на 3. XII. 1936 година во Медевце, општина Лесковац, од татко Милован Радовановиќ, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се поканува тужената Зорка Василевска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти својата адреса на судот или да се јави лично. Во противно ќе ѝ биде определен привремен старател кој ќе ја застапува во спорот до окончувањето на истиот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1542/1972 година. (78)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Муедин Осман од село Крани, Ресенско, поднесе тужба до овој суд, за развод на бракот против Муедин Алтане, од Шведска, сега во неизвестност.

Бидејќи тужената е во неизвесност, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно, на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 139/72. (69)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Селимова Кјмет од село Виничани, Титоввелешко поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против Зекиров Ибраим од село Банско, Струмичко, сега со непозната адреса.

Како адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во противно судот по службена должност го определува за застапник Љубе Николов, приправник, во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 301/1972 год. (68)

Миле, Стојанка и Војо Борисови Коцеви од Долно Црнилиште, Прилепско, поднесоа до овој суд тужба за надокнада на штета против Зафировски Вукашин од Тетово, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во противно судот по службена должност го определува за застапник Љупчо Николов, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 132/70. (65)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е заведен предлог за физичка делба од Сулејмани Исмет од село Глоѓи, против противниците Сулејмани Ружди, Садики Шемсије и Алии Синан, сите од село Глоѓи. Вредност на спорот 4250 нови динари.

Се повикува противникот Синан Алии од село Пршевце, Тетовско, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави пред судот или да ја достави својата адреса. Во противно ќе му биде поставен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 59/72.

КОНКУРСИ

Комисијата за работни односи на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следниве работни места:

1. Секретар

2. Шеф на финансиско-материјалната служба
Кандидатите покрај општите услови, треба да ги исполнуваат следниве посебни услови:

— за работното место под т. 1, завршен правен факултет и две години работно искуство во здравствена работна организација,

— за работното место под т. 2, завршен економски факултет или I степен на економски факултет и две години работно искуство на финансиски и сметководни работи во здравствена работна организација.

Молбите таксирани со по еден динар заедно со останатите документи да се достават до архивата на Ортопедската клиника.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1242)

Советот на работната заедница на Органот на управата на Собранието на општината — Охрид

распишува КОНКУРС

за пополнување на следниве работни места во Органот на управата

1. Референт по урбанизам и инспектор

2. Инспектор за заштита на работа

3. Приправник-дипломиран правник

4. Приправник — дипломиран економист

5. Приправник — со завршено средно техничко училиште — градежен отсек.

Покрај општите услови од Основниот закон за работни односи за засновување на работен однос, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работното место под точка 1 — завршен технички факултет архитектонски оддел, со 3 години практика;

— за работното место под точка 2 — дипломиран машински или електро-инженер или Виша школа за организација на работа (отсек заштита на работа) со звање инженер за заштита на работа со 3 год. практика или Виша техничка школа — електро-технички или машински отсек со 3 годишна практика;

— за работното место под точка 3 завршен правен факултет;

— за работното место под точка 4 завршен економски факултет;

— за работното место под точка 5 завршено средно техничко училиште, градежен отсек.

Молбите со потребните документи за засновување на работен однос како и документи за стручната подготовка и практиката, да се достават до Собранието на општината — Охрид со ознака „ЗА КОНКУРС“.

Некомплетираните молби со бараните документи нема да бидат земени предвид при одлучувањето.

Рокот за поднесување на молби трае 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“.

Личниот доход според правилникот за личните доходи на Органот на управата.

СОДРЖИНА

297) Решение за разрешување од должност советник на Извршниот совет — — — 609

298) Решение за назначување помошник на секретарот на Извршниот совет — — — 609

299) Решение за разрешување од должност помошник на секретарот на Извршниот совет — — — — — 609

300) Решение за утврдување престанок на функцијата претседател и член и именување претседател и член на Комисијата за признавање право на пензија по член 195 и давање мислење по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување — — — — — 609

301) Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 22/72 од 22 јуни 1972 година — 610

Општи акти на самоуправните интересни заедници

407) Договор за спроведување на социјално-осигурување на ликовните уметници 611

Исправка на Конкурсот за поблиските услови за одобрување кредити од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за зголемување на вработеноста — — — — — 615